


Потпишување на спецификација

За да може фактурата да се потпише и испрати до ФЗО мора претходно да бидат потпишани соодветните спецификации од страна на носител на дејност. За таа цел на самиот портал се најавува корисник кој е овластен како носител на дејност.

Така најавениот корисник кога ќе пристапи до делот Фактури за аптеки, ќе му се прикажат работните единици каде што е овластен како носител на дејност.



По избор на саканата работна единица, прегледот е стандарден како што е за овластените потпишувачи на фактури. Со избор на месец и година се прикажуваат соодветните фактури. Во колоната за акции додадена е дополнителна функција – акција за потпишување на спецификација




Бр. на документ	Месец	Ранг	Статус	Вкупен износ	Износ за исплата	Акции
11	5	Останати лекови од ПЗЗ (2)	За Потпишување			
12	5	Скапи лекови (3)	За Потпишување			
13	5	Лекови препишани од дежурна служба (5)	За Потпишување			

Доколку во меѓувреме се најави овластен потпишувач на фактури, ако не се потпишани сите спецификации, копчето за да се потпише фактурата и испрати до ФЗО ќе биде оневозможено со соодветна порака.

Бр. на документ	Месец	Ранг	Статус	Вкупен износ	Износ за исплата	Потребно е да се потпишат сите спецификации за да може да се потпише фактурата
11	5	Останати лекови од ПЗЗ (2)	За Потпишување			
12	5	Скапи лекови (3)	За Потпишување			
13	5	Лекови препишани од дежурна служба (5)	За Потпишување			

Доколку најавениот корисник како носител на дејност се обиде да потпише спецификација и кликне на копчето Потпиши спецификација а нема асоцирано сертификат ќе му се појави следната порака



Доколку корисникот има асоцирано квалификуван дигитален сертификат и ќе кликне на копчето Потпиши спецификација, ќе му се појави следниот прозорец

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА немате нови пораки

1 / 299

ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (ОПШТИНА) Подарина Општина

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН БРОЈ (1)
 ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (2)
 ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (3)
 ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (4)
 ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (5)
 ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (6)
 ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (7)
 ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (8)
 ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (9)
 ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (10)
 ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (11)
 ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (12)
 ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (13)
 ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (14)
 ИМЕНА НА АДВОКАТСТВО (15)

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКТУРА БР. 11
 ЗА НАКЛАДНИ РАЧУНИ ЗА ПЕРИОДА 5. 2020 ГОДИНА


Спецификација бр. 1


Р.Б. (1)	Бр. на рачун (2)	Бид на рачун (3)	ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН БРОЈ (4)	Својствен на лицевот (5)	Својствен на отпак (6)	Датум на прописувања (7)	УКЛОД (8)	Лек (9)	Својствен на фирмата (10)	Уредени рачуни (11)	Датум на издавање (12)	Износ на лист (13)	Издатен лист (14)	Износности на зад. лист (15)
1	107375114	Корисник	210805540011	100100		02.04.2020	1054	ДИЦЛОПЕНАД СВЕНС ПРОДУКТИВНОСТ ЛЕК ИЗВЕШАВАЊЕ 170.00mg DICLO DICLO-SARASO PRODOLEO.SLO 6. 20171010 000004	000004	1	01.08.2020	01.00 ден	10.00 ден	6.01 ден

1

nextsense signing Component



Со клик на копчето  се потпишува документот и доколку потпишувањето е успешно ќе се појави следната порака



ПРОДОЛЖИ

, во спротивно ќе се појави порака со грешка.

Откако ќе се потпишат сите спецификации, копчето за потпишување на фактура и испраќање до ФЗО ќе се овозможи и процесот за овластениот потпишувач на фактури продолжува како до сега.